



НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 02-14/65-2004

Скопје, 06.02.2004 година

Врз основа начлен 35 од Законот за изменување и дополнување на Законот за банките (Сл. весник на РМ бр.51/2003 година), а во врска со член 17 став 3 од Законот за банките (Сл. весник на РМ бр.63/2000, 37/2002, 51/2003 и 85/2003), гувернерот на Народна банка на Република Македонија на 06.02.2004 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за замена на дозволата за основање и работење на Стопанска банка АД Скопје

1. Со ова Решение се заменува Решението на Народна банка на Југославија О.бр.222/89 од 27.12.1989 година, со кое е издадена дозвола за основање на Стопанска банка АД Скопје и Решението на гувернерот бр.02-14/280-1995 од 19.12.1995 година со кое се врши усогласување со Законот за банки и штедилници (Сл.весник на Р.М.бр.31/93 и 78/93).

2. Стопанска банка АД Скопје е правно лице, со седиште на ул. 11 Октомври бр.7 - Скопје.

3. а) Акционери на Стопанска банка АД Скопје, кои поседуваат акции во номинален износ над 5% во вкупниот број акции на Банката со состојба 30.09.2003 година се:

- National Bank of Greece Athens S.A.Athens, со вкупен број на акции 1.275.287 кои изнесуваат со 64,62% во вкупниот број акции на Банката;
- European Bank for reconstruction and Development London, со вкупен број на акции 188.586 кои изнесуваат 9,56% во вкупниот број акции на Банката и
- International Finance Corporation Washington со вкупен број на акции 188.586 кои изнесуваат 9,56% во вкупниот број акции на Банката;

б) Решението со кое некое правно или физичко лице ќе се стекне со претходна согласност над 5% од акциите со право на глас, или Решение со кое се утврдува дека некое правно или физичко лице стекнало акции во номинален износ над 5% во вкупниот број на акции, ќе се смета за измена и дополнување на ова Решение.

4. Акционерскиот капитал на Банката, со состојба 30.09.2003 година, изнесува 3.602.220 илјади денари односно денарска противвредност на 58.894,9 илјади ЕВРА. Истот е составен на обични акции во вкупен број 1.746.018 со номинална вредност од 2011,00 денари по акција и приоритетни акции во вкупен број 227.444 со номинална вредност од 400,00 денари по акција.

Вкупниот капитал на Банката, пресметан согласно методологијата на Народна банка на Република Македонија, со состојба 30.09.2003 година, изнесува 3247.017 илјади денари односно денарска противвредност на 53.087,5 илјади ЕВРА.

5. Банката може да ги врши следниве работи:

- Примане на сите видови парични депозити на правни лица;
- Примане на сите видови парични депозити на физички лица;
- Даване и земање кредити во земјата;
- Менувачки работи;
- Издавање на парични картички;
- Издава електронски пари;
- Финансиски лизинг;
- Платен промет во земјата, во согласност со закон;
- Економско-финансиски консалтинг;
- Даване услуги при наплата на фактури, водење евиденција;
- Даване други финансиски услуги (остава, изнајмување на сефови и друго);
- Издавање денарски парични гаранции, авали и други форми на гаранција;
- Купување и продажба на краткорочни хартии од вредност за своја сметка или за сметка на комитентот;
- Купување, продажба и наплата на побарувања;
- Платен промет со странство;
- Кредитни и гаранциски работи со странство;
- Факторинг за сметка на комитентите;
- Тргување со хартии од вредност за своја сметка и за сметка на комитентите;
- Тргување со девизни средства и извршување на девизни трансакции;
- Тргување со финансиски деривати;
- Чување, управување со хартии од вредност и предмети од благородни метали;
- Купупродажба, гарантирање и пласман на емисија на хартии од вредност и
- Даване услуги на банка - чувар на имот.

6. Со Решение на Советот на Народна банка на Југославија бр.22/1990 од 01.02.1990 година, Банката е овластена за вршење на платен промет и кредитни работи со странство, во свое име и за своја сметка, во свое име а за сметка на трети лица, како и во име и за сметка на трети лица.

Со Решение на Народна банка на Република Македонија бр.4/2044-III/2 од 19.05.1993 година, на Банката и се дозволува купување и продавање на странски средства за плаќање (менувачки работи) во свое име, а за своја сметка.

Со Решение на Народна банка на Република Македонија бр. 4289 од 28.12.2001 година, на Банката и се издава дозвола за вршење на платен промет во земјата.

7. Статутот на Банката е потврден со Решение на гувернерот на Народна банка на Република Македонија бр.02-14/90-2001 од 13.02.2001 година.

8. Стопанска банка АД Скопје, е должна во рок од 15 дена по извршената промена во трговскиот регистар на Народна банка на Република Македонија да и достави примерок од Решението за регистрација.

Образложение

Во член 35 од Законот за изменување и дополнување на Законот за банките (Сл. весник на РМ бр.51/2003 година), е предвидено дека Народна банка на Република Македонија е должна во рок од шест месеци од денот на влегување во сила на овој закон да ги замени актите за основање на банките со одлуки за издавање дозвола за основање и работење на банка кои ќе ги содржат елементите утврдени со член 17 став 3 од Законот за банките.

Со Решението на Народна банка на Југославија О.бр.222/89 од 27.12.1989 година, со кое е издадена дозвола за основање на Стопанска банка АД Скопје а со Решението на гувернерот бр.02-14/280-1995 од 19.12.1995 година е извршено усогласување со одредбите од Законот за банки и штедилници (Сл.весник на Р.М.бр.31/93 и 78/93).

Со Решение на Советот на Народна банка на Југославија бр.22/1990 од 01.02.1990 година, Банката е овластена за вршење на платен промет и кредитни работи со странство, во свое име и за своја сметка, во свое име а за сметка на трети лица, како и во име и за сметка на трети лица.

Со Решение на Народна банка на Република Македонија бр.4/2044-П/2, на Банката и се дозволува купување и продавање на странски средства за плаќање (менувачки работи) во свое име, а за своја сметка.

Со Решение на Народна банка на Република Македонија бр. 4289 од 28.12.2001 година, на Банката и се издава дозвола за вршење на платен промет во земјата.

Статутот на Банката е потврден со Решение на гувернерот на Народна банка на Република Македонија бр. 02-14/90-2001 од 13.02.2001 година.

Вкупниот капитал на Банката согласно Одлуката за методологијата за утврдување на капиталот на банките (Сл. весник на РМ бр.66/2003), со состојба 30.09.2003 година изнесува 3.247.017 илјади денари, односно денарска противвредност на 53.087,5 илјади ЕВРА. Според одредбите на цитираната Одлука, капиталот се состои од следните компоненти: книговодствена вредност на издадените обични акции (3.511.242 илјади денари) и приоритетни акции (90.978 илјади денари). Одбитни ставки согласно истатата Одлука претставуваат: непокриената загуба од минати години (76.271 илјади денари) и износот на тековната загуба (278.932 илјади денари).

Со оглед на напред наведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА:

Незадоволната страна може да поднесе жалба, во рок од 8 дена по приемот на Решението, до Советот на НБРМ, согласно член 64 став 1 точка 19 од Законот за НБРМ

